

Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 15 став 1 точка 4, член 21 став 1 точка 13 и член 45 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на шестата редовна седница, одржана на ден 30.12.2021 година, донесе

ПРОГРАМА

за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Валандово за 2022 година

1. Вовед

Со оваа Програма се уредува преземањето на активности за изградба, проширување и одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Валандово за 2022 година.

2. Одржување на јавното осветлување

Согласно Одлуката за комунален ред во Општина Валандово и мерките за нејзино спроведување, Советот на Општина Валандово со оваа Програма го уредува одржувањето на јавното осветлување, кое опфаќа одржување на објектите и инсталациите во исправна состојба, чистење и замена на светлечките тела (сијалици и арматури), означување (нумерирање), чистење и боење на електричните столбови.

Со Програмата се утврдуваат активностите за одржување на јавното осветлување за 2022 година, односно се утврдува обемот и динамиката на одржувањето, нивното финансирање, како и финансирањето на потрошената енергија од јавното осветлување во општината.

Финансирањето на јавното осветлување е уредено со Законот за комунални такси, според кој за користење и одржување на јавното осветлување е пропишано плаќање на комунална такса.

Наплатата на комуналната такса за користење и одржување на јавното осветлување од имателите на броило ја врши ЕВН Македонија АД Скопје-КЕЦ-Гевгелија и ја уплаќа на сметка на Буџетот на Општина Валандово и тоа преку:

Програма J3 – Јавно осветлување во вкупен износ од 7.942.000,00 денари, од кои:

- за тековна потрошувачка на електрична енергија 3.000.000,00 денари
- за набавка на материјали за тековно одржување 820.000,00 денари
- за одржување на јавното осветлување 4.122.000,00 денари

Програма K4 – Други трансфери во износ од 400.000,00 денари

- Новогодишното украсување 400.000,00 денари

Редовното одржување на јавното осветлување ќе се врши врз основа на поднесена пријава-барање од страна на граѓаните, Месни заедници како и по извршени редовни контроли како теренски увиди за согледување на состојбите,

отстранување на утврдените дефекти и доведување на јавното осветлување во исправна состојба.

Со редовно одржување на јавното осветлување се опфаќа:

- замена на прегорени и скршени сијалици;
- замена на оштетени светлосни арматури;
- замена на заштитни стакла;
- замена на сите останати елементи на сијаличното место (автоматски осигурувачи, ножаст осигурувач, фасонка и сл.);

Изградбата, проширувањето, реконструкцијата на мрежата на јавното осветлување, набавката на материјали за тековно одржување, редовното одржување на јавното осветлување, како и новогодишното украсување, ќе го вршат овластени компании, избрани во постапка за јавна набавка.

Спроведувањето на Програмата ќе се врши преку одговорните лица во администрацијата на Општина Валандово, а ќе го следи Комисијата за јавно осветлување и за контрола на наменското трошење на средствата за јавно осветлување.

3. Изградба и реконструкција на јавното осветлување

Интервенции кои се планираат да бидат вршени на јавното осветлување во 2022 година дадени се во следната табела:

Населено место	Потег од - до сијалично место	Опис	Метален столб 6,00м/бр	СКС 2x16 мм/м	ЛЕД Светилка 38 w
Дедели	41 до регионален пат	Проширување на мрежата	11	490	14
Чалакли	65 по должина на локален пат	Проширување на мрежата	2	330	7
Калково	54 до прв бетонски столб	Проширување на мрежата	5	210	5
Валандово	300-39	Проширување на мрежата	8	240	8
Валандово	328-358	Проширување на мрежата	2	60	2
Раброво	/	Проширување на мрежата	3	105	4
Удово	Ул. Вардарска	Проширување на мрежата	20	850	21
/	/	Проширување на мрежата	10	400	10

Согласно извршената замена на натриумови светилки со нови ЛЕД светилки, на територијата на цела општина и доставените ЛЕД светилки од страна на ЕСКО компанијата, на располагање се уште 76 ЛЕД 38W светилки, со тоа општината нема потреба да врши јавна набавка на истите и реализација на програмата за 2022 година.

4. Новогодишно украсување

Во рамки на реализацијата на оваа Програма ќе биде опфатено и новогодишното украсување на Општината Валандово. За таа цел Општината ќе спроведе јавна и транспарентна постапка за избор на правен субјект кој ќе го изврши украсувањето. Новогодишното украсување ќе биде по принцип на изнајмување.

5. Завршни одредби

Градоначалникот на општина Валандово се грижи и го обезбедува спроведувањето на оваа Програма.

Оваа Програма влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“, а ќе се применува од 01 јануари 2022 година.

Совет на општина Валандово
Претседател
Владимир Марков